



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1930
Službeni vезnik NRM

Skoplje
p. fah 5

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издања 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 22 мај 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XIX

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

300.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 6/62, 11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/62, 29/62, 31/62, 42/62, 46/62 и 12/63) во делот II од Тарифата се вршат следниве дополненија:

1) во тар. број 139 се додава нова забелешка 1, која гласи:

„1) По исклучок од одредбите на овој тар. број, за времето од 1 јануари до 31 декември 1963 година ќе се применува нормата од 32%“.

Досегашната забелешка 1 станува забелешка 2, а досегашната забелешка 2 се брише;

2) во тар. број 140 забелешката се менува и гласи:

„Забелешка:

1) По исклучок од одредбите на овој тар. број, за времето од 1 јануари до 31 декември 1963 година наместо нормата од 54% ќе се применува нормата од 47%, а наместо нормата од 44% ќе се применува нормата од 37%.

2) Даночна основица е продажната цена на мало.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 97
7 мај 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

301.

Врз основа на членот 77 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/60, 15/61, 24/61 и 16/62), членот 43 се менува и гласи:

„На службениците на органите на внатрешните работи што работат во погранични, лучки и аеродромски поверенства, односно во нивни испостави и

премини, како и на царинските службеници што работат во гранични царинарници, гранични царински испостави, оддели и двосопственички премини, царинарници и царински оддели на воздухопловни пристаништа — им припаѓа надоместок во износ од 600 динари дневно.

Решенијата за височината и начинот на пресметувањето и исплатата на надоместокот од ставот 1 на овој член ги донесува Сојузниот секретаријат за внатрешни работи односно Управата за царини, земајќи ја предвид оддалеченоста на постојаното живеалиште односно престојувалиште на службеникот од службената единица на која ѝ е доделен на работа, условите за снабдување и сместување, обемот на прометот на граѓани и возила, како и другите околности што би можеле да влијаат врз износот на надоместокот.“

Височината на надоместокот до износот од ставот 1 на овој член за службениците на органите на внатрешните работи што работат на гранични премини отворени за контрола на пограничниот сообраќај ќе ја определи републичкиот извршен совет.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 96
7 мај 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

302.

Врз основа на членот 38 став 1 во врска со членот 37 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА РЕСТРИКТИВНА ДОЗВОЛА

1. Во Наредбата за утврдување на стоките што се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63) во точката 1 одредбата под 2 се брише.

2. Точката 3 се брише.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 4023
15 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

303.

Врз основа на членот 133 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62), членот 2 точка 3 алинеја 6 на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62) и точката 19 од Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА КРЕДИТИТЕ ШТО МОЖАТ ОД БАНКАРСКИТЕ СРЕДСТВА ДА ИМ СЕ ОДОБРУВААТ НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ

1. Деловните банки можат на самостојните установи што според принципите на стопанското работење редовно и трајно остваруваат доход, да им одобруваат кредити од истите извори на средствата за истите намени и под истите услови — од кои извори, за кои намени и под кои услови во смисла на Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година им се одобруваат кредити на стопанските организации.

Деловните банки можат под истите услови и од истите извори на средствата како и на стопанските организации да им одобруваат кредити и на оние самостојни установи што редовно и трајно не остваруваат доход според принципите на стопанското работење, ако кредит бараат за намените предвидени во точ. 11 и 12 на Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година.

2. Деловните банки можат на самостојните установи да им одобруваат од сите банкарски средства кредити за сезонските потреби (притотвување на зимница, набавка на јаглен за зимскиот период и сл.) и кредити за вонредните потреби во случаите на епидемии, поплави, прекин на сообраќајот и др. (за набавка на зголемените залихи на лекови и аптекарски материјали, зголемени залихи на репродукциони материјали и сл.). Роквите за враќање на овие кредити треба да бидат усогласени со истекот на сезоната односно со престанокот на вонредните услови што ја предизвикале потребата од одобрување на кредит и не можат, по правило, да бидат подолги од една година.

3. Деловните банки можат на самостојните установи што редовно и трајно не остваруваат доход според принципите на стопанското работење, а кои имаат сопствени изворни приходи или расходи што се од јасно сезонски карактер, да им одобруваат до 30 септември 1963 година кредити од сите банкарски средства за покривање на нерамномерниот прилив на приходите во однос на расходите. Овие кредити мораат да се отплатат до 30 ноември 1963 година.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка не можат да им се одобруваат на самостојните установи чии приходи се формираат и од дотации од буџетите на општествено-политичките заедници или општествените фондови за школство, ако приходите од тие дотации сочинуваат претежен дел од нивните вкупни приходи.

4. Деловните банки можат на самостојните установи да има одобруваат од средствата предвидени во точката 2 на главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година — кредити од сите видови и за сите намени. Овие кредити не можат да се одобруваат за покривање на загубите, залихите на некурентни стоки и на сомнителните побарувања.

5. Кредитите предвидени со оваа наредба деловните банки можат да им ги одобруваат на самостојните установи ако самостојните установи претходно ги искористиле сите свои текушти средства и средства на своите фондови што можат според важечките прописи да ги употребаат за намените за кои бараат кредит.

6. Кредитите предвидени со оваа наредба деловните банки можат да им ги одобруваат само на кредитно способните самостојни установи, согласно со одредбите од точката 15 на Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година.

7. Народната банка издава, по потреба, технички упатства во поглед на постапката за одобрувањето и користењето на кредитите предвидени со оваа наредба.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-7881/1
6 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Киро Глиоров, с. р.

304.

Врз основа на точката 6 од Одлуката за приоритет за превоз со железница на вештачко гудре и на основните сировини за изработка на вештачко гудре и за давање регрес за овие превози, како и за приоритет за превоз на пшеница од увозот преку поморските луки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИОРИТЕТ ЗА ПРЕВОЗ СО ЖЕЛЕЗНИЦА НА ВЕШТАЧКО ГУДРЕ И НА ОСНОВНИТЕ СУРОВИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЕШТАЧКО ГУДРЕ И ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ОВИЕ ПРЕВОЗИ, КАКО И ЗА ПРИОРИТЕТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПШЕНИЦА ОД УВОЗОТ ПРЕКУ ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ

1. Југословенските железници (во понатамошниот текст: корисникот на регресот) се должни од 1 април до 15 мај 1963 година да ги превезат сите пријавени количини на вештачко гудре и на основните сировини за нивна изработка (сирови фосфати и сулфурна киселина), а пшеницата од увозот преку поморските луки — до 1 јули 1963 година, според планот за превоз што ќе го утврдат спогодбено корисникот на превозните услуги и Заедницата на Југословенските железници.

Југословенските железници мораат да се придржуваат за приоритетот во поглед на доставувањето на колите за натоварување и превезување на стоките од ставот 1 на оваа точка.

2. Корисникот на регресот го остварува регресот од точката 4 на Одлуката за приоритет за превоз со железница на вештачко гудре и на основните сировини за изработка на вештачко гудре и за давање регрес за овие превози, како и за приоритет за превоз на пшеница од увозот преку поморските луки (во понатамошниот текст: Одлуката) само за превозот на материј од разни видови и називи што се употребуваат како гној (позицијата 3601 од Тарифата за превоз на стоките на другите на Југословенските железници, Дел 4), и тоа исклучиво на оние праќи од овие материј што ѝ ги предаваат на превоз на железницата следниве испраќачи:

- 1) „Агрохемија“, деловно здружение, на производителите на вештачки гудриња, Белград;
- 2) Рударско-топилничарски базен, Бор — Фабрика на суперфосфати, Прахово-село;
- 3) Хемиска индустрија „Зорка“, Шабац;
- 4) Хемиска индустрија „Зорка“, Суботица;
- 5) Фабрика на азотни соединенија, Витковиќи (Горажде);
- 6) Индустрија на хемиски соединенија „Жупа“, Крушевац (Дедина);
- 7) Хемиско-металуршки комбинат „Борис Кидрич“, Лукавац (Тузла);

- 8) Фабрика за азот, Руше (кај Марибор);
- 9) Фабрика на карбид и цијанамид „Далмација“, Дуги Рат (Сплит);
- 10) Хемиско-металуршки комбинат „Цинкарна“, Цеље;
- 11) Хемиско-електрометалуршки комбинат „Југохром“, Јегуновци (Скопје);
- 12) Хемиска индустрија „Панчево“, Панчево;
- 13) „Агроопрема“, експорт-импорт, Белград;
- 14) „Хемпро“, експорт-импорт, Белград;
- 15) „Кемикалија“, експорт-импорт, Загреб;
- 16) „Агровојводина“, експорт-импорт, Нови Сад;
- 17) „Агротехника“, експорт-импорт, Љубљана.

3. Корисникот на регресот го остварува регресот од точката 4 на Одлуката со поднесување на барање за регрес до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која има жиросметка.

4. Кој барањето за регрес корисникот на регресот приложува месечна пресметка на регресот за количините на превезеното вештачко гудре и на основните сировини за изработка на вештачко гудре за кои остварува регрес, во која ги внесува следниве податоци: назив на натоварната станица, број на пресметаните тарифни нето-тонски километри, вкупен број на пресметаните тарифни нето-тонски километри за пресметковниот месец и вкупен износ на регресот за тој месец, кој износ се добива со множење на вкупниот број на пресметаните нето-тонски километри со износот од 4,50 динари.

Копија на пресметката од ставот 1 на оваа точка корисникот на регресот доставува до Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

5. Месечна пресметка на регресот од точката 4 на оваа наредба корисникот на регресот составува врз основа на извршената механиографска обработка на податоците за превоз на стоки на Југословенските железници и документацијата на Контролата на приходите на Југословенските железници заснована врз товарните карти.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за регрес во поглед на пресметката и документацијата е исправно, го одобрува износот на регресот во корист на корисникот на регресот, а на товар на сметката бр. 630—18 — Регрес за приоритетен превоз на вештачко гудре.

Исплатата на регресот паѓа на товар на 5 дел 1 раздел, партија 5—252 позиција 2 на Сојузниот буџет за 1963 година, и може да се врши до вкупниот износ од 200 милиони динари.

7. Корисникот на регресот ѝ поднесува на Службата на општественото книговодство барање за регрес за превозите извршени од 1 до 30 април 1963 година — до 1 јуни 1963 година, а за превозите извршени од 1 до 15 мај 1963 година — до 15 јуни 1963 година.

8. Барањето за регрес и пресметката на регресот ги потпишува за корисникот на регресот генералниот директор на Заедницата на Југословенските железници односно лицето овластено да го застапува.

9. Заедницата на Југословенските железници е должна во своето книговодство да води уредна и ажурна евиденција за остварениот регрес од точката 4 на Одлуката, во која ги внесува податоците од точката 4 став 1 на оваа наредба.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1107
17 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

305.

Врз основа на членот 17 во врска со членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), Сојузниот секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СПИКЕРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува основањето и работата на Здружението на спикерите на Југославија, според поднесените правила усвоени на Оснивачкото собрание на Здружението одржано на 31 март и 1 април 1963 година во Белград.

Седиштето на Здружението на спикерите на Југославија е во Белград, а неговата дејност се простира на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Б-3 бр. 1-171
16 април 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

306.

Врз основа на членот 101 став 2 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61, 30/62 и 53/62), во врска со членот 2 точка 5 алинеја 8 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ДА МОЖЕ ДА ИМ ДОВЕРИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ БАНКИ И НА БАНКИТЕ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ДА ВРШАТ ЗА НЕЈЗИНА СМЕТКА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ

1. Југословенската инвестициона банка може на републичките банки и на банките на автономните покраини да им ги довери:

1) работите во врска со извршувањето на кредитите што има ги дава таа непосредно на општествените правни лица;

2) работите во врска со отплатувањето на тие кредити;

3) другите банкарски работи.

2. Доверените работи од точката 1 на ова решение републичките банки и банките на автономните покраини ги вршат за сметка на Југословенската инвестициона банка.

3. Југословенската инвестициона банка ќе склучи за доверувањето на работите од точката 1 на ова решение договор со републичката банка односно со банката на автономната покраина.

Со договорот од ставот 1 на оваа точка ќе се предвидат и условите за пренесувањето и начинот на вршењето на доверените работи, височината на надоместокот за вршење на доверените работи и височината на пеналите за неизвршувањето на обврските од договорот.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-7791/1
7 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

307.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Определување на пепелот во камен и мрк јаглен и лигнит — — —	JUS B.N8.312
Определување формата на сулфурот во камен и мрк јаглен и лигнит	JUS B.N8.313
Определување на вкупниот сулфур во камен и мрк јаглен и лигнит според методата на Страмби — —	JUS B.N8.314
Определување на вкупниот сулфур во ред методата на Ешка — —	JUS B.N8.315
Определување на вкупниот сулфур во камен и мрк јаглен и лигнит според методата на согорување на висока температура — — —	JUS B.N8.316
Определување на јаглеродот и водородот во камен и мрк јаглен и лигнит според методата на Либиџ	JUS B.N8.319
Определување на азотот во камен и мрк јаглен и лигнит според методата на Кјелдал — — —	JUS B.N8.320

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1964 година.

Бр. 03—3723

15 мај 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

308.

Врз основа на членот 175 ст. 1 и 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62) и членот 1 точка 18 и членот 2 став 1 точка 4 од Уредбата за определување на сојузните матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/59 и 8/60), во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата, Управата за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Правилникот за стручната спрема на извршните службеници на царинската служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/60) членот 3 став 2 се менува и гласи:

„Приправничкиот стаж за звањето царински надзорник трае шест месеци, а за звањето цариник — една година.“

Член 2

Членот 13 се менува и гласи:

„Градивото за програмата на посебниот дел на стручниот испит опфаќа:

- а) за звањето царински надзорник:
 - 1) основи на царинскиот систем;
 - 2) царинска постапка;
 - 3) прописи за надворешнотрговското и девизното работење — општи знаења;
 - 4) познавање на стоки — основни знаења;
- б) за звање цариник:
 - 1) царински систем;
 - 2) царинска постапка;
 - 3) царинска тарифа, тарифа за данокот на промет, и номенклатура во царинската постапка;
 - 4) познавање на стоки;
 - 5) странски јазик (по избор на кандидатот);
 - 6) прописи за надворешнотрговското и девизното работење;
 - 7) кнјоводство и финансиско работење на царинарниците;
 - 8) статистика и евиденција на надворешната трговија.“

Член 3

Во членот 18 ст. 1 до 3 се менуваат и гласат:

„Стручниот испит за звањето царински надзорник и за звањето цариник е писмен и устен.

На писмениот испит за звањето царински надзорник на кандидатот му се дава да обработи тема во врска со вршењето на работите во звањето царински надзорник.

На писмениот испит за звањето цариник на кандидатот му се дава да реши неколку задачи од царинската пракса.“

Член 4

Членот 50 се менува и гласи:

„Програмата на градивото на општиот дел на стручниот испит ја пропишува Управата за царини, во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата.

Програмата на градивото на посебниот дел на стручниот испит ја пропишува Управата за царини.“

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1015/1

15 април 1963 година
Белград

Директор
на Управата за царини,
Никола Кмезиќ, с. р.

309.

Врз основа на членот 47 став 3 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и членот 38 став 4 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58, 27/59 и 53/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за трудот, Собранието на Југословенската заедница за социјално осигурување донесува

ОДЛУКА

ЗА СМЕТАЊЕ ВО РАБОТЕН СТАЖ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ НА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО РАБОТЕН ОДНОС ВО СТРАНСТВО

1. На југословенските државјани во работен однос во странство кои за запослување во странство добиле одобрение од надлежниот орган според посебни прописи (во понатамошниот текст: осигурениците), времето поминато во работен однос во странство пред добиеното одобрение (во понатамошниот

текст: поранешното запослување во странство) им се смета во работен стаж за здобивање и определување на правата од пензиското и инвалидското осигурување според одредбите од оваа одлука.

2. На југословенските државјани од точката 1 на оваа одлука во работен стаж за здобивање и определување на правата од пензиското и инвалидското осигурување им се смета од поранешното запослување во странство онолку време за колку платиле придонес.

3. Придонесот се пресметува и плаќа по норма-та од 18% и тоа 11% за пензиското и 7% за инва-лидското осигурување. Овој придонес се пресметува од износот кој се добива кога износот на пензи-скиот основ на осигуреничкиот разред во кој се распоредува осигуреникот според точката 4 од оваа одлука, наголемен за износот на посебниот додаток на пензијата, ќе се помножи со 100 и ќе се подели со процентот кој му одговара на осигуреничкиот разред во кој се распоредува осигуреникот.

4. Заради определување на правата и обврските од пензиското и инвалидското осигурување, осигу-реникот се распоредува во осигуреничкиот разред според членот 233 од Законот за пензиското осигу-рување според категоријата на работното место на кое работел во странство и вкупниот пензиски стаж кој се смета според Законот за пензиското осигурување заедно со поранешното запослување во странство (точка 2).

5. Придонесот се плаќа оеднаш или во опре-делени рати — според спогодбата помеѓу осигуре-никот и надлежниот републички завод за социјално осигурување.

Придонесот му се плаќа на републичкиот завод за социјално осигурување надлежен според место-то на последното запослување на осигуреникот во Југославија. Ако осигуреникот не бил запослен во Југославија, придонесот се плаќа според неговото последно живеалиште во Југославија.

Придонесот се плаќа во странска валута. По исклучок, осигурениците што го добиле одобрението за запослување во странство дополнително и тоа по враќањето во Југославија, како и иселениците-по-вратници — придонесот можат да го платат и во динари.

6. Ако при остварувањето на правата од пен-зиското и инвалидското осигурување за утврдување на просечниот месечен износ на платите мора да се земе времето на поранешното запослување во стран-ство, како соодветна плата за времето на поране-шното запослување во странство се смета износот од кој според точката 3 на оваа одлука се плаќа придонес.

7. Осигуреникот што бара во работен стаж да му се смета поранешното запослување во странство поднесува писмено барање до републичкиот завод за социјално осигурување надлежен според точката 5 став 2 од оваа одлука. Кон барањето осигуре-никот го приложува одобрението за запослување во странство добиено од надлежниот орган и доказ за поранешното запослување во странство за кое бара да му се смета во работен стаж.

Како доказ за поранешното запослување во странство се смета потврдата издадена од работо-давецот кај кој осигуреникот бил запослен, заве-рена од југословенското претставништво во земјата во која бил запослен осигуреникот. Оваа потврда треба да содржи и опис на работите што ги вршел осигуреникот, податоци за стручните квалифика-ции потребни за вршење на одделна работа и по-датоци за височината на месечната плата за оддел-ни работи.

8. Врз основа на барањето од точката 7 на оваа одлука надлежниот републички завод за социјално осигурување донесува решение со кое се утврдува: поранешното запослување во странство што се смета во работен стаж, осигуреничкиот разред во кој се распоредува осигуреникот, износот на придонесот и начинот и рокот на уплатата на придонесот.

9. За решавање за правата од пензиското и ин-валидското осигурување на осигуреник кој по вра-ќањето во Југославија не бил во работен однос во Југославија месно е надлежен комуналниот за-вод за социјално осигурување на чие подрачје осигу-реникот бил последниот пат запослен односно на чие подрачје имал живеалиште пред заминувањето во странство.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Ск. бр. 12

26 април 1963 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница за социјално осигурување

Претседател,

Никола Рачки, с. р.

310.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-венските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), Зедницата на Ју-гословенските пошти, телеграфи и телефони доне-сува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПЕТТА СЕРИЈА ПРИ-ГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ФЛОРА

На 25 мај 1963 година ќе се пушти во оптек петта серија на пригодни поштенски марки со мо-тиви од југословенската флора.

Серијата на овие марки има шест вредности со следниве мотиви:

- 1) од 15 динари, ѓурѓевак — *Convallaria ma-jalis*;
- 2) од 25 динари, перуника — *Iris*;
- 3) од 30 динари, козјавка — *Polygonum bistor-ta*;
- 4) од 50 динари, буника — *Huoscyanus niger*;
- 5) од 65 динари, засежлива трева — *Hypericum perforatum*;
- 6) од 100 динари, ким — *Carum carvi*.

Марките се отпечатени повеќебојно, и тоа секоја марка во други бои.

На сите марки под мотивот отпечатен е нат-писот „Југославија“, и тоа со кирилица на вред-ностите од 15, 30 и 65 динари, а со латиница на вредностите од 25, 50 и 100 динари. Називот на билката отпечатен е на секоја марка со латински јазик. На секоја марка во левиот горни агол е отпечатена и годината на изданието „1963“. Озна-ките на вредноста се отпечатени во разни агли на марките.

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми пошти, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат до 30 јуни 1964 година.

Бр. 01-107/1

8 мај 1963 година

Белград

Заедница на југословенските пошти, телеграфи и телефони

Генерален директор,

Првослав Васиљевиќ, с. р.

311.

Врз основа на членот 136 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ГЛАСАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА КАЈ ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА И НА ПОМОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ БРОДОВИ

1. Југословенските државјани што гласаат на изборите за пратеници за Сојузниот собор на Сојузната скупштина на избирачките места кај дипломатските и конзуларни претставништва, како и членовите на посадите на поморските и речните бродови кои на денот на гласањето ќе се наоѓаат надвор од територијалните води на Југославија, ќе гласаат на 9 јуни 1963 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 85
20 мај 1963 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измена на Тарифата за данокот на промет, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/63, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Во заглавјето на Уредбата треба да се бришат со пропуст отпечатените зборови: „6 став 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, во врска со членот“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 11 мај 1963 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за намената и начинот на расподелба на средствата на придонесот од надоместокот за изнајмени увезени филмови, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/62, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНАТА И НАЧИНОТ НА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗНАЈМЕНИ УВЕЗЕНИ ФИЛМОВИ

Во точката 2 во вториот ред наместо зборот: „играни“ треба да стои зборот: „долгометражни“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 2 април 1963 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнење на Одлуката за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/63, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА АМОТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во точката 1 уводната реченица треба да гласи:

„1. Во одлуката за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/57, 7/58, 9/61, 51/61 и 53/62) по одделот IIд се додава нов оддел III, кој гласи:“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 17 мај 1963 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за хлороводородна киселина, аноргански соли, вештачки губриња и течен амонијак, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/63, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, АНОРГАНСКИ СОЛИ, ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И ТЕЧЕН АМОНИЈАК

Во точката 1 во називот на југословенскиот стандард JUS H.B1.044 наместо зборовите: „(глаубова сол)“ треба да стои: „(глауберова сол)“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 14 мај 1963 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА ДАХОМЕЈ

I

Се назначува

Звонко Перишиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ во Република Гана, и за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Дахомеј, со седиште во Акра.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 9
6 мај 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 78 од Законот за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61) и точката 2 од Одлуката за определување бројот на членовите на првото Собрание на Југословенската заедница на осигурувањето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/61), а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОБРАНИЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Се разрешува од функцијата на член на првото Собрание на Југословенската заедница на осигурувањето Хенрик Тончик, директор на Кварнерската пловидба — Сушак, поради одење во странство, а за член на Собранието се именува Анте Блажевиќ, директор на Слободната пловидба — Шибеник.

Б. бр. 46
18 мај 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
др Миливој Рукавина, ср. Александар Ранковиќ, ср.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Мирко Јамар, досегашен директор на Заводот за стопанско планирање на Социјалистичка Република Словенија.

Б. бр. 45
16 мај 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
др Миливој Рукавина, ср. Александар Ранковиќ, ср.

Врз основа на членот 91 од Уредбата за оснивање претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ „ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРО-ТРАНСПОРТ“

Се разрешува од должноста директор на Претпријатието за воздушен сообраќај „Југословенски аеро-транспорт“ Милан Симовиќ, поради потребата од враќање на должност во ЈНА.

Б. бр. 44
11 мај 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
др Миливој Рукавина, ср. Александар Ранковиќ, ср.

Врз основа на спроведениот конкурс и предлогот на Комисијата за избор и назначување директор на Претпријатието за воздушен сообраќај „Јат“ и членот 91 од Уредбата за оснивање претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ „ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРО-ТРАНСПОРТ“

За директор на претпријатието за воздушен сообраќај „Југословенски аеро-транспорт“ се назначува Видомир Круниќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија.

Б. бр. 43
9 мај 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
др Миливој Рукавина, ср. Александар Ранковиќ, ср.

Врз основа на членот 18 став 3 од Законот за заштита на домашниот филм и за органите на општественото самоуправање во областа на филмот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62), Сојузниот секретаријат за просвета и култура донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА УВОЗ НА ФИЛМОВИ

1. За член на Координациониот одбор за увоз на филмови се именува Никола Мишиќ, виш референт во Сојузниот секретаријат за информации.

2. Се разрешува од должноста член на Координациониот одбор за увоз на филмови Сабитај Конфино, советник во Сојузниот секретаријат за информации.

Бр. 14-1128-7/63
6 мај 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за просвета и култура,
Јанез Випотник, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 13 од 6 април 1963 година објавува:

Закон за учеството на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за сместување и храна во стационарни здравствени установи специјализирани за лекување со примена на природни фактори за лекување;

Закон за плаќањето на придонесот за социјално осигурување за лицата вон работен однос;

Закон за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството;

Закон за условите под кои се смета дека стопанската работа во рибарските задруги е единствено или главно занимање;

Закон за измени на Законот за расправување на имотните односи настанати со самоволно заземање земјиште во општествена сопственост;

Закон за измени и дополненија на Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители;

Закон за определување на височината на таксите на орудијата за производство и на предметите во граѓанска сопственост;

Закон за пренесување работите на цивилната заштита определени во републичките прописи од надлежноста на органите на управата за внатрешни работи во надлежност на органите на управата надлежни за работите на народната одбрана;

Одлука за распределба на средствата доделени од Сојузниот буџет за 1963 година за инвестиции во областа на туризмот;

Одлука за користење на посебната буџетска резерва издвоена од приходите на политичкотериторијалните единици за 1963 година;

Одлука за определување најниската и највисоката граница на придонесот за основно здравствено осигурување на земјоделските производители;

Одлука за потврда на одлуките на околските народни одбори за измени и дополненија на статутите на околиите;

Одлука за избор и разрешување на судии;

Препорака за одложување на изградбата на управни и административни згради во 1963 година;

Препорака за понатамошната активност на органите на работничкото самоуправување на речната бродоградба, за изнаоѓање најдобри форми на што поцврста соработка на речната бродоградба и речниот сообраќај, како и за преземање соодветни мерки од страна на надлежните органи;

Решение за назначување постојани судски вештаци за 1963 година на подрачјето на Автономна Покраина Војводина.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 10 од 14 март 1963 година објавуваат:

Одлука за определување уделот на одделни општествени инвестициони фондови на општините во распределбата на средствата за дотации од Сојузниот буџет за 1963 година за инвестиции во областа на туризмот;

Одлука за процентот во кој од вкупните средства остварени од придонесот за запослување на работниците се издвојува дел за републичкиот завод за запослување на работниците;

Наредба за измена на Наредбата за зоните за лов на сунџери и за нивната најмала големина под која не смеат да се ловат ниту да се пуштаат во промет.

Во бројот 11 од 21 март 1963 година објавуваат:

Одлука за определување на бројот на членовите на Советот на Факултетот за политички науки во Загреб што ги именува Извршниот совет на Саборот и за определување на организациите и установите, здруженијата и јавните служби што делегираат свои претставници во тој совет.

Список на објектите за производство на посадочни материјали на кои е утврдено присуството на калифорниската штитоносна вошка.

Во бројот 12 од 28 март 1963 година немаат службен дел.

Во бројот 13 од 4 април 1963 година објавуваат:

Одлука за определување процентите од годишното задолжување според кои ќе се наплатува данокот на доход во 1963 година;

Одлука за намалувањето данокот на доход за услужните занаетчијски дуќани;

Одлука за измена на Одлуката за определувањето на организациите и установите што предлагаат членови во советот на Републичкиот завод за запослување на работниците.

Во бројот 14 од 6 април 1963 година објавуваат:

Закон за здравственото осигурување на земјоделците;

Закон за прогласување на островот Локрум за управуван природен резерват;

Закон за работните односи на работниците што работат дома;

Закон за Фондот за унапредување на кинематографијата;

Одлука за нормата на придонесот од земјоделски приходи и за височината на личниот придонес за финансирање на основното здравствено осигурување на земјоделските производители за 1963 година;

Одлука за височината и начинот на наплата на таксите на орудијата за производство и на предметите во граѓанска сопственост.

СОДРЖИНА:

	Страна
300. Уредба за дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — — —	433
301. Уредба за измени на Уредбата за надоместите на патните и другите трошоци на јавните службеници — — — — —	433
302. Наредба за измени на Наредбата за утврдување на стоките што се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола — — — — —	433
303. Наредба за кредитите што можат од банкарските средства да им се одобруваат на самостојните установи — — — — —	434
304. Наредба за примена на Одлуката за приоритет за превоз со железница на вештачко ѓубре и на основните сировини за изработка на вештачко ѓубре и за давање регрес за овие превози, како и за приоритет за превоз на пченица од увозот преку поморските луки — — — — —	434
305. Решение за одобрување основањето и работата на Здружението на спикерите на Југославија — — — — —	435
306. Решение за овластување на Југословенската инвестициона банка да може да им довери на републичките банки и на банките на автономните покраини да вршат за нејзина сметка определени работи — — — — —	435
307. Решение за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на јаглен и кокс — — — — —	436
308. Правилник за измени на Правилникот за стручната спрема на извршните службеници на царинската служба — — — — —	436
309. Одлука за сметање во работен стаж на југословенските државјани на времето поминато во работен однос во странство — — — — —	437
310. Решение за пуштање во оптек на серија пригодни поштенски марки со мотиви од југословенската флора — — — — —	437
311. Решение за определување на денот на гласањето за избор на пратеници за Сојузниот собор на избирачките места кај дипломатските и конзуларните претставништва и на поморските и речните бродови	438
Исправка на Уредбата за измена на Тарифата за данокот на промет — — — — —	438
Исправка на Одлуката за намената и начинот на распределба на средствата на придонесот од надоместокот за изнајмени увезени филмови — — — — —	438
Исправка на Одлуката за дополнително на Одлуката за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации — — — — —	438
Исправка на Решението за југословенските стандарди за хлороводородна киселина, аноргански соли, вештачки ѓубриња и течен амонијак — — — — —	438